

Триглав Осигурување АД Скопје
Бул. “8-ми Септември,” бр. 16,
1000 Скопје



Коментар на неревидиран Биланс на успех и Биланс на состојба
на Триглав Осигурување АД, Скопје за периодот 01.01 - 31.03.2023 година

Скопје, Април 2023 година

1. Биланс на успех

Триглав Осигурување АД, Скопје заклучно со 31.03.2023 година оствари нето добивка од работењето во износ од 120 илјади денари.

- Нето приходите од премија за 2023 година изнесуваат 279 милиони МКД, кое што претставува зголемување во однос на 2022 година за 14,2%, односно за 34,7 милиони МКД. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто премијата за 36,6 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето приходите од премијата;
 - Раст на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 3,9 милиони денари, што делуваше негативно на нето премијата.
 - Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2022 година, влијаеше позитивно за 2,0 милиони денари.
- Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 13,6 милиони МКД и се за 17,1% повисоки од 2022 година, генерално поради растот на општите каматни стапки на пазарите. 87% од овие приходи се однесуваат на камати, а 3% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања главно произлегуваат од позитивни курсни разлики на финансиските вложувања во странски валути.
- Приходи по основ на провизии од реосигурување изнесуваат 23 милиони МКД и се повисоки за 2 милиони МКД, односно за 9,4% во однос на 2022 година, во согласност со растот на премија предадена во реосигурување.
- Останатите осигурителни приходи, како и останатите приходи се минимално зголемени во однос на 2022 година, односно вкупно за 0,8 милиони МКД.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

- Нето расходите за штети се во износ од 149 милиони МКД и се за 21,7 милиони мкд (17%) повисоки од минатата година. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто ликвидираниите штети за 11,7 милиони МКД, што делуваше негативно на нето раходите за штети;
 - Раст на бруто ликвидираниите штети под реосигурување за 4,8 милиони МКД, што делуваше позитивна на нето раходите за штети;
 - Промена во нето резервите за штети во споредба со 2022 година, влијаеше негативно за 15,4 милиони денари.
- Останатите технички резерви се за 12,9 милиони МКД зголемени поради зголемените резервации за менаџерско осигурување (дел од Класата 1 – Осигурување од незгода).
- Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 7,6 милиони МКД и се на истото ниво како и минатата година, а каде што најголем износ на попусти (3 милиони мкд) отпаѓа на осигурување на моторни возила.
- Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2023 година изнесуваат 106,7 милиони МКД што претставува раст од 39% или 30,1 милиони МКД во однос на истиот период претходната година. Најголемо влијание за растот

имаше позицијата „одложени трошоци за стекнување“, а кои во 2022 година имаа значително позитивен ефект на трошоците поради промена во методологијата за пресметка (сметководствена проценка).

- Трошоци од вложувања се минимални (износ од 0,1 милиони МКД).
- Останати осигурително технички трошоци се во износ од 12,9 милиони МКД и ова претставува пад од 15% (2,3 милиони МКД), а најголемо намалување има кај штетите за непознати и неосигурени возила (Гарантен фонд) и кај асистентските услуги.
- Вредносно усогласување на побарувањата е намалено за 1 милиони МКД, за разлика од минатата година кога беше забележано зголемување на исправката од 9,7 милиони МКД. Кон намалување на исправката главен придонес имаше уплатата на субвенции за полиси во земјоделието од страна на Агенцијата за финансиска поддршка.

2. Известување за промени во сметководствените политики

Во периодот од 01.01.2023 – 31.03.2023 година, Друштвото нема извршено промена во сметководствените политики.

3. Исплатени дивиденди

Во периодот од 01.01.2023 – 31.03.2023 година, Друштвото нема исплатено дивиденди. До денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото.

4. Вложувања или продажба на материјални средства

Во периодот од 01.01.2023 – 31.03.2023 година, Друштвото нема вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) од значителен износ.

5. Промени во кредитните задолжувања

Друштвото, заклучно со 31.03.2023 година, нема обврски по основ на кредитни задолжувања.

6. Очекувања за претстојниот период

Работењето на Друштвото се одвива во отежнати макроекономски услови, а истовремено може да се очекува заострена конкуренција на осигурителниот пазар и неповолно финансиско опкружување за остварување на принос од финансиските вложувања.

Генерално, очекувањата за 2023 година се позитивни, односно се очекува зголемено ниво на премија и наплата, иако неизвесноста предизвикана од руско-украинскиот конфликт, како и растечката инфлација може негативно да влијае на резултатите. И покрај тоа, Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето.

Планираната премија во 2023 година изнесува 1.570 милиони мкд, односно раст од околу 3,5% во однос на 2022 година. Добивката исто така се очекува да се движи во нагорна линија и да достигне 43 милиони мкд во 2023 година.

Друштвото ќе ги превземе сите неопходни активности за остварување на зацртаните цели и задачи во рамки на Планот за 2023 година и Стратегијата 2022-2025 година, а притоа ќе биде фокусирано пред сè на дополнителен развој на стратешките осигурителни производи, обезбедувајќи им на клиентите врвна, навремена и доверлива услуга.